

ЦЕНОВНИК НА ОБУКИ ЗА 2011/2012 ГОДИНА



Со овие обуки кандидатите ги дополнуваат своите квалификации и се подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за комерција, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или комерцијални фондови, раководење на проекти, техничко одржување и проекти за енергетска ефикасност за раководење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија.

МОДУЛИ / КУРСЕВИ ЗА ТЕМАТСКИ ОБУКИ

Курсеви за маркетинг, менаџмент, сметководство, комуникациски вештини, странски јазици итн. во траење од 2 до 3 месеци со заокружена тематска целина. Можат да се следат поединечно, самостојно да се комбинираат според вашите потреби или комбинирани во пакет тематски обуки.

1. Бизнис Планирање и Менаџмент	30 часа	цена - 7.690 ден
2. Проект Менаџмент	30 часа	цена - 7.690 ден
3. Деловна комуникација и човечки ресурси	30 часа	цена - 7.690 ден
4. Трговија и Маркетинг Менаџмент	30 часа	цена - 7.690 ден
5. Финансиско Планирање и Анализа	30 часа	цена - 7.690 ден
6. Инвестициско Планирање и Анализа	20 часа	цена - 6.980 ден
7. Вештини на презентирање и преговарање	20 часа	цена - 6.980 ден
8. Проект Апликативен Софтвер	20 часа	цена - 6.980 ден
9. Енергетски Ефикасни Системи	20 часа	цена - 6.980 ден
10. Енергетски Ефикасни Инсталации	20 часа	цена - 6.980 ден
11. * Деловен Англиски јазик	60 часа	цена - 8.460 ден*
12. * Деловен Германски јазик	60 часа	цена - 8.460 ден*
13. * Сметководство	60 часа	цена - 10.800 ден*

ЗАБЕЛЕШКА: (1 наставен час = 40 мин)

ПОПУСТИ за КУРСЕВИ !!!

1 (еден) пријавен курс со авансна уплата - ПОПУСТ 20%

2 (два) пријавени курса - ПОПУСТ 30%

3 (три) или повеќе пријавени курсеви - ПОПУСТ 45%

* попустот не се пресметува за Деловен Англиски јазик, Деловен Германски јазик и Сметководство бидејќи е веќе вкalkулиран во нивната цена

ТЕМАТСКИ ОБУКИ - пакети

Редовна програма на тематски пакет обуки составени од 3 или 4 модули (курсеви). Пакет обуките се реализираат во време од три до четири месеци.

Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет обуките во текот на септември, ноември, февруари и април, односно во текот на годината има четири редовни засебни циклуси за реализација на обуките.

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Менаџер на комерција (Trade Manager)
(Трговија и Маркетинг Менаџмент, Вештини на презентирање и преговарање Изборни модули: Финансиско Планирање и Анализа, Деловна комуникација и човечки ресурси) | 80 часа / цена 12.300 ден |
| 2 Деловен Секретар (Office Manager)
(Деловна комуникација и човечки ресурси, Финансиско Планирање и Анализа, Изборни модули: Деловен Англиски јазик, Деловен Германски јазик) | 120 часа / цена 16.870 ден |
| 3. Претприемнички Менаџмент
(Бизнис Планирање и Менаџмент, Трговија и Маркетинг Менаџмент, Финансиско Планирање и Анализа) | 90 часа / цена 12.900 ден |

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

- | | |
|---|----------------------------|
| 4. Проект Менаџер
(Проект Менаџмент, Деловна комуникација и човечки ресурси Изборни модули: Деловен Англиски јазик, Деловен Германски јазик) | 120 часа / цена 16.870 ден |
| 5. Проектно Планирање и Финансирање
(Инвестициско Планирање и Анализа, Проект Менаџмент, Бизнис Планирање и Менаџмент) | 80 часа / цена 12.300 ден |
| 6. Финансиски Менаџмент
(Инвестициско Планирање и Анализа, Сметководство, Финансиско Планирање и Анализа) | 110 часа / цена 16.760 ден |

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

- | | |
|--|----------------------------|
| 7. Енергетски Ефикасни Објекти
(Енергетски Ефикасни Системи, Проект Менаџмент, Енергетски Ефикасни Инсталации) | 70 часа / цена 11.895 ден |
| 8. ЕСКО Енергетски Менаџмент
(ESCO-Energy Services Company)
(Енергетски Ефикасни Системи, Инвестициско Планирање и Анализа, Проект Менаџмент, Бизнис Планирање и Менаџмент) | 100 часа / цена 16.160 ден |

ЗАБЕЛЕШКА: (1 наставен час = 40 мин)

ПОПУСТИ за ТЕМАТСКИ ОБУКИ - пакети !!!

дополнителен попуст за пакет ТЕМАТСКИ ОБУКИ не се пресметува бидејќи во вкупната цена веќе е вкalkулиран попуст од -45% за поединечните модули во пакетот

ТЕМАТСКИ Курсеви/Пакети ПЛАЌАЊЕ:

ТЕКОВНО на 2 (две), 3 (три) или 4 (четири) месечни рати

(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)



Обуките се наменети за личен напредок на кандидатите и деловен развој на компаниите и организациите во управување со човечките ресурси, стратешки менаџмент, лидерство и бизнис-менаџмент, управување со промени, кризи и континуитет во работењето, унапредување на продажбата, домашната и меѓународната трговија.

МОДУЛИ / СЕМИНАРИ ЗА KNOW-HOW ОБУКИ

Еднодневни до тридневни специјализирани семинари со издвоени теми наменети за сите заинтересирани за надополнување на своите деловни вештини и знаења. Можат да се следат поединечно, самостојно да се комбинираат според вашите потреби или комбинирани во пакет know-how семинари.

1. Надворешна Трговија и Маркетинг	25 часа	цена - 13.850 ден
2. Лидерство и менаџмент	16 часа	цена - 5.900 ден
3. Управување со човечки ресурси	16 часа	цена - 5.900 ден
4. Системи за менаџмент на информации и знаење	16 часа	цена - 5.900 ден
5. Економска пропаганда и промоција	16 часа	цена - 5.900 ден
6. Одржлив развој на туризмот	16 часа	цена - 5.900 ден
7. Инвестиционен Менаџмент	16 часа	цена - 7.690 ден
8. Обука за обучувачи	16 часа	цена - 7.690 ден
9. ЕУ Норми (Стандарди)	8 часа	цена - 4.950 ден
10. Трудово право и заштита при работа	8 часа	цена - 3.850 ден
11. Ефикасност и Ефективност во работењето	8 часа	цена - 3.850 ден
12. Директна продажба и грижа за корисници	8 часа	цена - 3.850 ден
13. Продажни и комуникациски вештини	8 часа	цена - 3.850 ден
14. Вештини на комуникација и односи со јавност	8 часа	цена - 3.850 ден
15. Планирање и менаџмент на продажба	8 часа	цена - 3.850 ден
16. Интернет маркетинг и продажба	8 часа	цена - 3.850 ден
17. Интернет брендирање	8 часа	цена - 3.850 ден
18. Маркетинг на алтернативен и рурален туризам	8 часа	цена - 3.850 ден
19. Е-туризам	8 часа	цена - 3.850 ден
20. Наплата на побарувања и односи со клиенти	8 часа	цена - 3.850 ден
21. Сигурност и контрола на процесите	8 часа	цена - 3.850 ден
22. Бизнис Процес Менаџмент	8 часа	цена - 3.850 ден
23. ЕРП системи (ERP – Enterprise Resource Planning)	8 часа	цена - 3.850 ден
24. Бизнис Проект Менаџмент	8 часа	цена - 3.850 ден

ЗАБЕЛЕШКА: (1 наставен час = 40 мин)

ПОПУСТИ за СЕМИНАРИ !!!

- 1 (еден) пријавен семинар со авансна уплата - ПОПУСТ 10%
- 2 (два) пријавени семинари - ПОПУСТ 20%
- 3 (три) или повеќе пријавени семинари - ПОПУСТ 30%

KNOW-HOW ОБУКИ - пакети

Редовна програма на пакет семинари составени од 3 модули (семинари). Пакет семинарите се реализираат во време од два до три месеци.

Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет семинарите секој месец од септември до јуни и да се вклучат во редовната програма.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

- 1. Меѓународна Трговија (International Trade)** 110 часа / цена 41.550 ден
(Проект Менаџмент Стратегија, Надворешна Трговија и Маркетинг, Вештини на аргументирање и преговарање, **Практичен модул:** Работна посета на Австрија)
- 2. Контрола на продажба (Sales Controlling)** 24 часа / цена 8.100 ден
(Вештини на комуникација и односи со јавност, Планирање и менаџмент на продажба, Наплата на побарувања и односи со клиенти)
- 3. Бренд Менаџмент (Brand Management)** 32 часа / цена 9.550 ден
(Продажни и комуникациски вештини, Интернет маркетинг и продажба, Економска пропаганда и промоција)
- 4. Стимулирање на продажба (Sales Stimulation)** 32 часа / цена 9.550 ден
(Директна продажба и грижа за корисници, Продажни и комуникациски вештини, Економска пропаганда и промоција)

МЕНАЏМЕНТ

- 5. Менаџмент на ризик (Risk Management)** 24 часа / цена 8.100 ден
(Бизнис Проект Менаџмент, Бизнис Процес Менаџмент, Ефикасност и ефективност во работењето)
- 6. Менаџмент Информациски Системи (Management Information Systems)** 24 часа / цена 8.100 ден
(Бизнис Процес Менаџмент, Сигурност и контрола на процесите, ЕРП системи)
- 7. Менаџмент на одржлив туризам (Sustainable Tourism Management)** 32 часа / цена 9.550 ден
(Одржлив развој на туризмот, Маркетинг на алтернативен и рурален туризам, Е-туризам)

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- 8. Менаџмент на човечки ресурси (HR Management)** 40 часа / цена 10.950 ден
(Управување со човечки ресурси, Системи за менаџмент на информации и знаење, Трудово право и заштита при работа)
- 9. Лидерски вештини (Leadership)** 32 часа / цена 9.550 ден
(Лидерство и Менаџмент, Вештини на комуникација и односи со јавност, Ефикасност и Ефективност во работењето)

ЗАБЕЛЕШКА: (1 наставен час = 40 мин)

ПОПУСТИ за KNOW-HOW ОБУКИ - пакети !!!

дополнителен попуст за пакет KNOW-HOW ОБУКИ не се пресметува бидејќи во вкупната цена веќе е вкалкулиран попуст од -30% за поединечните модули во пакетот

KNOW-HOW Семинари/Пакети ПЛАЌАЊЕ:

ТЕКОВНО на 2 (две) или 3 (три) месечни рати

(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)



RELAX-програмата е составена од неколку делови, кои ќе Ви овозможат да научите како да се релаксирате, што е многу важно за успешно животно балансирање и зголемување на самопочитта и самодовербата. Низ модулите на програмата ќе научите техники на релаксација, внесувајќи го релаксирањето како дел од Вашето секојдневие.

RELAX СЕМИНАРИ

- | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| 1. Позитивна психологија и менаџмент | 16 часа | цена - 4.450 ден |
| 2. Конфликт Менаџмент | 16 часа | цена - 4.450 ден |
| 3. Прегорување | 8 часа | цена - 3.850 ден |

ЗАБЕЛЕШКА: (1 наставен час = 40 мин)

ПОПУСТИ за СЕМИНАРИ !!!

- 1 (еден) пријавен семинар со авансна уплата - ПОПУСТ 10%
- 2 (два) пријавени семинари - ПОПУСТ 20%
- 3 (три) или повеќе пријавени семинари - ПОПУСТ 30%

RELAX ОБУКИ - пакети

Редовна програма на пакет семинари составени од 3 модули (семинари). Пакет семинарите се реализираат во време од два до три месеци.

Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет семинарите секој месец од септември до јуни и да се вклучат во редовната програма.

- 1. RELAX пакет** 40 часа / цена 8.950 ден
(Позитивна психологија и менаџмент, Конфликт менаџмент, Прегорување)

ПОПУСТИ за RELAX ОБУКИ - пакети !!!

дополнителен попуст за пакет RELAX ОБУКИ не се пресметува бидејќи во вкупната цена веќе е вкalkулиран попуст од -30% за поединечните модули во пакетот

Relax Семинари/Пакети ПЛАЌАЊЕ:

ТЕКОВНО на 2 (две) или 3 (три) месечни рати
(уплата на прва рата се врши после започнување на настава)

КОСМО Иновативен Центар

бул.Јане Сандански бр.113, 1000 Скопје

Тел.: (02) 244 8077, 244 8134 Факс: (02) 244 8240,

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

www.cosmoinnovate.com.mk